



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

okladonije

корје

51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото приговорство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-291-3

Четврток, 14 септември 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 4 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динара. — Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефон: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

439.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72, 41/72, 43/72 и 44/72) во точка 2 одредба под 2 Стоки за широка потрошувачка, по редниот број 10 се додава нов реден број 11, кој гласи:

„Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
11	02.01/3	Месо свинско	5.000 тони“.

2. Во точка 5 зборовите: „9 и 10“ се заменуваат со зборовите: „9, 10 и 11“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11007/3
5 септември 1972 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Димитар Бојковски, с. р.

440.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/68, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА БРОДОГРАДИЛИШТАТА

1. Во Решението за определување на пониските царински стопи за специфична опрема за бродоградилиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/71 и

18/71) називот на Решението се менува и гласи: „Решение за определување на пониските царински стопи за специфичната опрема што се користи во бродоградилиштата и во производството на бродски дизел-мотори“.

2. Во точка 1 се вршат следните измени и дополненија:

1) во тарифниот број 84.45/2а-2 во првата алинеја наменувањето се менува и гласи:

„Вертикални стругови за обработка на делови на бродски дизел-мотори, пречник и височина на стружењето над 1000 mm x 900 mm“;

2) по тарифниот број 84.45/2а-2 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.45/2а-4 Автоматски стругови со едно вретено, копирни и со програмирано управување

Ех.

Стругови со програмирано управување и со копирни уреди за обработка на делови на бродски дизел-мотори, пречник на работните парчиња од 315 mm до 630 mm;

3) во тарифниот број 84.45/2а-5 во првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Стругови за обработка на работилици за бродски дизел-мотори 10

— Стругови за обработка на работните површини на глодало 10“;

4) во тарифниот број 84.45/2б-2 во првата алинеја наменувањето се менува и гласи:

„Хоризонтални дупчалки за обработка на делови на бродски дизел-мотори, пречник на вретено од 90 mm и повеќе“;

5) во тарифниот број 84.45/2-3 во првата алинеја наменувањето се менува и гласи:

„Радијални столбни дупчалки за обработка на делови на бродски дизел-мотори, пречник на дупчењето од 40 mm и повеќе“;

6) во тарифниот број 84.45/2б-4 во првата алинеја во наменувањето зборовите: „јачина над 7000 KS,“ се бришат;

7) по тарифниот број 84.45/2б-4 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„84.45/2в-1 Брусилки за кружна обработка, внатрешна и надворешна

Ех.

Брусилки за внатрешно брусене 10

84.45/2в-4 Специјални брусилки

Ех.

Специјални брусилки за обработка на контролни и работни шаблони 10“;

8) во тарифниот број 84.45/2г по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Копирни острилки за ножеви за стругови 10“;

9) по тарифниот број 84.45/2г се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.45/2д-1 Глодалки вертикални, хоризонтални и универзални

Ех.

Вертикални глодалки за обработка на делови на бродски дизел-мотори, големина на работната маса од 400 mm x 1600 mm и повеќе 10“;

10) во тарифниот број 84.45/2д-2 во првата алинеја на именувањето се менува и гласи:

„— Портални глодалки со премин широк над 1000 mm“;

а по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Глодалки со програмирано управување и со револвер-глава за автоматска измена на алатот, големина на масата од 250 mm x 1000 и повеќе 10“;

11) во тарифниот број 84.45/2д-3 во првата алинеја во именувањето зазирката по зборовите: „дизел-мотори“ и зборовите: „јачина над 7000 KS“ се бришат, а по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Специјални глодалки за изработка на кукишта на пумпи за гориво за бродски дизел-мотори 10“;

12) по тарифниот број 84.45/2д-3 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„84.45/2и Машини за изработка на озабени елементи 10

84.45/2л Други машини

Ех.

Специјални машини за порамнување на краиштата на оските и дупчење на средишни гнезда на оските на бродски дизел-мотори, димензија 160 mm x 1600 mm 10“;

13) по тарифниот број 84.53/3 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.59/2к Други машини и механички справи

Ех.

Уреди за обработка (острење) на ножеви за стругови со електроличка постапка 10“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-2400/2

14 јули 1972 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

441.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1972 ГОДИНА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа која е составен дел на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/65, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 и 58/71) ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
56.02	Повесма — кабли од бескрајни вештачки или синтетички филamenti, за изработка на вештачки или синтетички влакна (испрежнати)	6
56.04/1a	Синтетички влакна, челлани	6

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-9533/1

4 септември 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

442.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СМЕКНУВАЧИ (ОПШТИ СТАНДАРДИ И МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ)

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Помошни средства за пластични маси. Скратени ознаки за смекнувачи JUS H.M.0.010
Испитување на смекнувачи:
— Одредување на релативната густина со аерометар — — — — JUS H.M.8.020
— Одредување на релативната густина со пикнометар — — — — JUS H.M.8.021
— Одредување на точката на вадврснувањето — — — — JUS H.M.8.022

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 22-2637/1
24 јули 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

443.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТИ И ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Алати за провлекување:

- Провлекувачи. Предна рачка, тркалезен пресек, облици А и В — JUS K.D5.017
- Провлекувачи. Задна рачка, тркалезен пресек, облици С и D — JUS K.D5.018
- Провлекувачи. Рачки со правоаголен пресек, предна, облик Е и задна, облик F — — — — — JUS K.D5.019
- Провлекувачи. Предна рачка, со правоаголен пресек, облик G — JUS K.D5.020

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 09-2629/1
24 јули 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

444.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ ВОДОВИ И ПРИРАБНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цевни водови:

- Називни пречници. Дефиниции. Стандардни големини — — — — JUS M.B6.005

— Називни притисоци. Дефиниции. Стандардни големини — — — JUS M.B6.006

Цевни прирабници:

- Општи податоци. Преглед — JUS M.B6.007
- Челични прирабници. Технички услови за изработка и испорака JUS M.B6.020

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 09-2628/1
24 јули 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

445.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТИ И ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Трнови за насадни глодала, развртувачи и впуштачи — — — — JUS K.D0.022
- Вртливи плочички од тврд метал, за глодање и стружење — — — — JUS K.D0.151
- Вртливи плочички од тврд метал за глодање — — — — — JUS K.D0.152

Спирални бургии. Бургии од бр-зорежен челик. Технички услови за изработка и испорака — — — — JUS K.D3.010

Задупчувачи за средишни гнезда од 60° без заштитно проширување — JUS K.D3.061

Задупчувачи за средишни гнезда од 60°, со заштитно проширување — JUS K.D3.062

Развртувачи за дупки на заковици, со Морзе-конишна рачка — — — JUS K.D3.201

Средства за придржување предмети на машини алатки. Средишни гнезда од 60° — — — — — JUS M.A5.210

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

4. Се ставаат вон сила следните југословенски стандарди:

Спирални бургии. Технички услови за изработка и испорака — — JUS K.D3.010 донесен со Решението за југословенските стандарди за спирални бургии за дупчење метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63);

Задупчувачи 60° и 90° — — — JUS K.D3.061

Задупчувачи за заштитени средишни гнезда 60° и 90° — — — JUS K.D3.062

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за спирални бургии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53);

Развртувачи за дупки на заковици со Морзе-конусна рачка — — — JUS K.D3.201

донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за развртувачи, еги, наковални и др. („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53), и

Средства за придржување предмети на машини алатки. Средишни гнезда од 60° — — — — JUS M.A5.210

донесен со Решението за југословенски стандарди за машини алатки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 31 декември 1972 година.

Бр. 12-2630/1

24 јули 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

446.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Теорија на информациите. Дефиниции на поимите — — — JUS A.F0.002

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 27-2632/1

24 јули 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

447.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОЗИВИ ЗА РУДАРСКИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Амониумнитратни прашечни експлозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.031

Амониумнитрати пластични експлозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.032

Амониумнитратни полупластични експлозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.033

Амониумнитратни прашочни експлозиви без нитроглицерин — — — JUS H.D1.035

Метански амониумнитратни прашочни експлозиви без нитроглицерин. Метанкамниктит I — — — — JUS H.D1.036

Амониумнитратни експлозиви тип AN—OL — — — — — — — — JUS H.D1.040

Експлозиви за рударски и други потреби. Методи на испитување. Одредување на релативната работна способност на балистичко нишало — — — JUS H.D8.009

Испитување на метански експлозиви во пробен одник. — — — — — JUS H.D8.020

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

4. Се ставаат вон сила следните југословенски стандарди:

Амониумнитратни прашочни експлозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.031

Амониумнитратни прашочни експлозиви без нитроглицерин — — — JUS H.D1.035

донесени со Решението за југословенските стандарди за експлозиви за рударски и други потреби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/60), и

Амониумнитратни пластични експлозиви со нитроглицерин — — — JUS H.D1.032

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 31 декември 1972 година.

Бр. 03-2634/1

24 јули 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

448.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА БОИ, ЛАКОВИ, ПИГМЕНТИ И НА НИВ СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бои и лакови:

— Стандардни плочички за испитување	— — — — —	JUS H.C8.033
— Земање мостри	— — — — —	JUS H.C8.032
Општи методи за испитување на пигменти:		
— Споредување на бои	— — — — —	JUS H.C8.201
— Одредување на материј испарливи на 105°C	— — — — —	JUS H.C8.202
— Одредување на материј растворливи во вода. Метода на екстракција на топло	— — — — —	JUS H.C8.203
— Одредување на киселоста и алкалноста на воден екстракт	— — — — —	JUS H.C8.204
— Одредување на впирањето на масло	— — — — —	JUS H.C8.205
— Одредување на остатокот на сито. Метода со масло	— — — — —	JUS H.C8.206
— Одредување на остатокот на сито. Метода со вода	— — — — —	JUS H.C8.207
— Одредување на материј растворливи во вода. Метода на екстракција на ладно	— — — — —	JUS H.C8.208
— Одредување на pH-вредноста на водена суспензија	— — — — —	JUS H.C8.209
— Одредување на релативна густина	— — — — —	JUS H.C8.210

Испитување на минерални растворувачи за боја:

— Одредување на остатокот по напарување	— — — — —	JUS H.C7.035
— Споредување на бојосувањето	— — — — —	JUS H.C7.031

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1973. година.

4. Се ставаат во сила следните југословенски стандарди:

Бои, лакови, на нив слични производи и нивни суровини:

— Определување на сувиот остаток	— — — — —	JUS H.C8.200
— Определување на пепелот	— — — — —	JUS H.C8.202

донесени со Решението за југословенските стандарди за бои, лакови, на нив слични производи и нивни суровини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1973 година.

Бр. 25-2625/1

24 јули 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

449.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вештачки губриња. Суперфосфат, гранулиран, несушен. Услови на квалитетот — — — — — JUS H.B4.022

Вештачки губриња во течна состојба. Азотни раствори — — — — — JUS H.B4.046

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 22-2636/1

24 јули 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

450.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА РУДАРСКИОТ АЛАТ ЗА ДУПЧЕЊЕ НА КАРПИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Дупчење на карпи:

— Прачки за дупчење со конусен свршеток — — — — — JUS K.R1.310

— Круни со едно сечило од тврд метал, со внатрешен конус — — — JUS K.R1.311

— Крстести круни со сечила од тврд метал, со внатрешен конус — JUS K.R1.312

— Конусен прстен за спојување на прачката и круната — — — — — JUS K.R1.313

— Спирални прачки за суво ротационо дупчење — — — — — JUS K.R1.320

— Спирални прачки за водено ротационо дупчење — — — — — JUS K.R1.321

— Круна со сечила од тврд метал, за суво ротационо дупчење — — JUS K.R1.322

— Круна со сечила од тврд метал, за водено ротационо дупчење — — JUS K.R1.323

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение, се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение, освен стандардот JUS K.R1. 313, се задолжителни.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 03-2626/1
24 јули 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

451.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БОИ И ЛАКОВИ

1. Решението за југословенскиот стандард за бои и лакови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66), со кое е донесен југословенскиот стандард JUS H.C8.020, престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1973 година.

Бр. 25-2624/1
24 јули 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

452.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАС И ЗА ПЕНО-БЕТОН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Армирани покривни и меѓукатни плочи од гас и од пено-бетон — — JUS U.M1.052

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 17-2631/1
24 јули 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

453.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Базни хемикалии:

— Амонијачна вода, техничка (со 25% NH₃) — — — — — JUS H.B3.048

— Параформалдехид, технички — JUS H.B6.060

— Мравја киселина, техничка.
Земање мостри и методи на испитувањето — — — — — JUS H.B8/230

— n-Бутанол, технички. Земање мостри и методи на испитувањето — JUS H.B8.250

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 22-2638/1
24 јули 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

454.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 25 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕДИЦИНСКО СТАКЛО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Медицинско стакло. Сечени ампули — — — — — JUS B.E4.091

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

4. Се става вон сила југословенскиот стандард:

Медицинско стакло. Ампули — JUS B.E4.091 донесен со Решението за југословенските стандарди за амбалажата за фармацевтски и медицински цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/62).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1973 година.

Бр. 19-2635/1

24 јули 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,

Милан Крајновиќ, с. р.

455.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Лабораториски садови и прибор:

— Означување (називи, терминологија) на лабораторискиот прибор — Четврта листа — — — — — JUS B.E4.504

— Означување (називи, терминологија) на лабораторискиот прибор — Петта листа — — — — — JUS B.E4.505

— Означување (називи, терминологија) на лабораторискиот прибор — Шеста листа — — — — — JUS B.E4.506

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение влегуваат во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 19-2627/1

24 јули 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,

Милан Крајновиќ, с. р.

456.

Врз основа на член 16 во врска со член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) и член 6 од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Одлуката за пренесување дел од средствата на штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/72), по точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Покрај средствата предвидени во точ. 1 и 3 на оваа одлука Народната банка на Југославија во 1972 година ќе ѝ пренесе на Поштенската штедилница и износ од 103,000.000 динари кој Поштенската штедилница ќе го употреби за давање кредити во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина во износ од 28,000.000 динари во Социјалистичка Република Хрватска во износ од 60,000.000 динари и во Социјалистичка Република Словенија во износ од 20,000.000 динари, за намените и под условите што ќе ги утврдат надлежните органи на тие републики.

Средствата од став 1 на оваа точка се пренесуваат врз Поштенската штедилница за потребите на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Словенија како аконтација на распределбата за 1973 година на делот на средствата на штедните влогови собрани на териториите на тие републики до 31 декември 1971 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето ов „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 63

8 септември 1972 година

Белград

Народна банка на Југославија

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,

Бранислав Чолановиќ, с. р.

457.

Врз основа на член 24, во врска со член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ПЕРИОДОТ СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: банките) се должни во периодот септември-декември 1972 година да го ограничат порастот на креди-

тите што им ги даваат на своите комитенти, така што вкупното зголемување на тие кредити во септември да не преминува 1%, во ноември 2% и во декември 3% во однос на нивната состојба на 31 август 1972 година.

2. Банката може, по исклучок, да им ги зголеми кредитите на своите комитенти и над процентите од точка 1 на оваа одлука ако со друга банка од територијата на иста република односно автономна покраина, а со согласност на надлежната народна банка на републиката односно народна банка на автономната покраина, склучи писмена спогодба со која таа друга банка се откажува од правата на зголемување на кредитите до обемот предвиден со оваа одлука.

3. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се однесува:

1) на кредитите за работите на извозот на стоки и услуги врз основа на кои банката користи кредит на Народната банка на Југославија во смисла на точка 4 став 1 под 1, 5, 8 и 9 од Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71, 21/71, 23/71, 17/72, 35/72 и 45/72), и тоа во височината на кредитите дадени на комитентите;

2) на кредитите за производството и залихите на земјоделски производи, и тоа во височината на кредитот што банката по основ на тие кредити дадени на комитентите го користи кај Народната банка на Југославија во смисла на точка 4 став 1 под 2, 3, 6 и 7 на одлуката од одредбата под 1 на оваа точка;

3) на кредитите дадени на работни организации и на граѓани за отстранување штети од поплави на поплавените подрачја во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, во Социјалистичка Република Хрватска и во Социјалистичка Република Словенија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 64
8 септември 1972 година
Белград

Народна банка на Југославија

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/71) се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

Во точка 9 во тар. број 90.17/1 алинеја прва зборовите: „— Ендоскопи — апарати и инструменти

за преглед на внатрешните шуплини, со припаѓачките делови Сл.“ се бришат.

Во точка 10 во тар. број 90.17/2 како осма алинеја треба да се додадат зборовите: „— Ендоскопи — апарати и инструменти за преглед на внатрешните шуплини, со припаѓачките делови Сл.“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград 25 август 1972 година.

СОДРЖИНА:

Страна

439. Наредба за дополние на Наредбата за улврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година — — — — —	885
440. Решение за измени и дополненија на Решението за определување на пониските царински стоки за специфичната опрема за бродоградилиштата — — — — —	885
441. Решение за одредување пониски царински стапки за увоз на репродукциони материјали за 1972 година — — — — —	886
442. Решение за југословенските стандарди од областа на производството на смекнувачи (општи стандарди и методи на испитување)	886
443. Решение за југословенските стандарди за алати и прибор — — — — —	887
444. Решение за југословенските стандарди за цевни водови и прирабници — — — — —	887
445. Решение за југословенските стандарди за алати и прибор — — — — —	887
446. Решение за југословенскиот стандард од областа на обработката на информации — — — — —	888
447. Решение за југословенските стандарди од областа на експлозиви за рударски и други потреби — — — — —	888
448. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на бои, лакови, пигменти и на нив слични производи и сировини — — — — —	889
449. Решение за југословенските стандарди од областа на производството на вештачки губриња — — — — —	889
450. Решение за југословенските стандарди од областа на рударскиот алат за дупчење карпи — — — — —	889
451. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за бои и лакови — — — — —	890
452. Решение за југословенскиот стандард за гас и за пено-бетон — — — — —	890
453. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија — — — — —	890
454. Решение за југословенскиот стандард за медицинско стакло — — — — —	890
455. Решение за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор — — — — —	891
456. Одлука за дополние на Одлуката за пренесување дел од средствата на штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1972 година — — — — —	891
457. Одлука за привремено ограничување на порастот на кредитите на деловните банки во периодот септември-декември 1972 година — — — — —	891
Исправка на Решението за дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	892
Меѓународни договори — — — — —	481

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печат: Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17